



## ПРИСТАПНИЦА

### за волонтирање во ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ - ШТИП

Јас долупотпишаниот/ата \_\_\_\_\_

роден/а на \_\_\_\_\_ контакт телефон \_\_\_\_\_ и меил

\_\_\_\_\_, учам/студирам во/на \_\_\_\_\_, ИЗЈАВУВАМ

дека по сопствена волја пристапувам кон Здружението Гласен Текстилец и со тоа станувам волонтер/ка во истото, со потполнета согласност доколку сум малолетен/на од моите родители/старатели.

Со оваа пристапница изјавувам дека сакам да волонтирам во остварувањето на мисијата и визијата на Гласен Текстилец.

Штип

\_\_\_\_\_

Потпис

\_\_\_\_\_